

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **86/2018**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова** Адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** Телефон/Факс: **3204-842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во техничката спецификација која е составен дел од тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Да**  
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
72314000-9	Услуги за собирање и сортирање на податоци

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција/Конечна цена
2	Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви за Општина Ѓорче Петров, Кисела Вода, Центар и Шуто Оризари	Конечна цена

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **11**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Да**

### ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **09.01.2019**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-283/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **2**

Највисока добиена понуда: **6.256.677,90**

Најниска добиена понуда: **5.100.000,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за геодетски работи,проектирање,инженеринг и консалтинг ГЕО КАЕВСКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ТОМЕ АРСОВСКИ 49/лок.13**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **16.500.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **6.018.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **10.01.2019**

### ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	1	Друштво за премер на земјиште, инженеринг и трговија ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје	Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви	5.664.000,00
2	3	Друштво за премер на земјиште, инженеринг и трговија ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје	Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви	7.788.000,00

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
3	2	Друштво за геодетски работи,проектирање,инженеринг и консалтинг ГЕО КАЕВСКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви	6.018.000,00
			<b>Вкупно:</b> <b>Проценета вредност на набавката со ДДВ:</b> <b>Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:</b>	<b>19.470.000,00</b> <b>19.470.000,00</b> <b>0,00</b>

## ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ